

На Форумот главен акцент беше ставен врз привлекувањето нови словенечки инвестиции, со што би се отвориле нови перспективи за зголемување на вработувањето во Македонија. Енергетиката, транспортот, информатичката технологија, туризмот и трговијата се сферите во кои Македонија и Словенија можат да ја продлабочат досегашната соработка.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Изминативе години Р Македонија и Р Словенија соработуваат одлично во повеќе области, особено на економски план, а со политиката на Владата за привлекување странски инвестиции се отвораат нови перспективи за зголемување на стопанската соработка меѓу двете земји.

"Мораме да ги насочиме словенечките инвестиции кон нови области и сектори, особено затоа што сите досегашни словенечки инвестиции во Македонија се успешни приказни", изјави министерката за економија, Вера Рафајловска, на Македонско-словенечки бизнис форум, на кој присуствуваа повеќе од 80 словенечки и стотина претставници на домашни компании. Македонско-словенечкиот бизнис форум е организиран во рамките на посетата на високата делегација од Словенија, која ја предводеше премиерот Јанез Јанша.

Бизнисмените од Словенија сметаат дека македонски капитал би бил добредојден во транспортот, во градежништвото, во проширувањето на љубљанскиот аеродром и во изградбата на мариборскиот, во реконструкцијата на дворци и во изградбата на хотели од

висока класа, бањи и голф терени, а можно е и заедничко учество во тендерите за приватизација на словенечкиот "Телеком" и за продажбата на рудникот "Трбовле". Според нив, работната рака во Словенија не е евтина, но е квалитетна и продуктивна, работниците се високообразовани и, што е особено важно, повеќето од нив знаат по два јазици.

МОЖНОСТИ

Македонија нуди одлични услови за инвестирање, а Словенија има многу капитал и е членка на Европската унија. Накусо ова е генералната порака од Форумот, на кој се потенцираше дека Словенија може значително да придонесе за развој на македонската економија.

За гостите од Словенија од големо значење е и фактот дека Македонија во последниов период многу напредуваше - стана дел од ЦЕФТА и од енергетскиот систем, а ги намали и даноците. Според бизнисмените од Словенија, тоа ќе го зголеми интересот кај странските инвеститори и ќе доведе до отворање нови работни места.

За тоа дека шансите за позитивен исход се големи, потврдува и фактот што досегашните искуства покажаа дека сите словенечки инвестиции кај нас се успешни бизнис приказни. Останува само да се види дали ќе успееме да донесеме уште некоја словенечка инвестиција. Сега мора да се работи на проектот да се привлечат малите претпријатија, кои во Словенија ги има повеќе од 43.000. На тој начин полесно може да се отворат нови стопански капацитети во Македонија, што во крајна мерка ќе придонесе за отворање и на нови работни места.

БИЗНИС ЛЕКЦИИТЕ ОД "ДЕЖЕЛАТА" МОРАМЕ САМИ ДА ГИ НАУЧИМЕ

ОТ БИЗНИС ФОРУМ ЗЕМЈАВА ДОБИ ЕВРОПСКОТО СЕМЕЈСТВО



ИСКУВТА ВЕЛАТ ДЕКА СИТЕ СЛОВЕНЕЧКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ УСПЕШНИ БИЗНИС ПРИКАЗНИ

Премиерите на Македонија и на Словенија, Никола Груевски и Јанез Јанша, кои имаа кратки обраќања пред учесниците на Форумот, нагласија дека иако економските односи меѓу двете земји се одлични, сè уште има простор за интензивирање на соработката. Претседателот на македонската Влада оцени дека Словенија е многу значаен партнер на Македонија, не само од политички, туку и од економски аспект.

"Трговската размена лани изнесуваше околу 150 милиони евра, а приливот на директни инвестиции е 40 милиони евра", рече Груевски.

Премиерот Груевски информира дека во неодамнешната анкета меѓу 52 бизнис групи во Словенија, 20 се изјасниле дека планираат проширување на бизнисите во ЈИЕ, што ја вклучува и Македонија. Владата и натаму ќе работи на спроведувањето на реформите во судството, катастарот и работното законодавство. Груевски рече дека е во тек скратувањето на стотици дозволи, лиценци и одобренија за почнување бизнис, а повеќе од 2.000 прописи се преиспитуваат. Воведени се и повеќе даночни олеснувања, а тие се во насока на подобрување на деловната клима и привлекување на повеќе странски инвестиции.

"Енергетиката, транспортот, информатичката технологија, туризмот и трговијата се сферите во кои Македонија и Словенија можат да ја продлабочат досегашната соработка. Последниов период Македонија многу напредуваше - стана дел од ЦЕФТА и од енергетскиот систем, а ги намали и даноците. Тоа ќе го зголеми интересот кај странските инвеститори и ќе доведе до отворање нови работни места. Македонската Влада нуди интересни предлози за словенечките бизнисмени", рече премиерот на

Словенија, Јанез Јанша.

Тој потенцираше дека до декември 2006 година словенечките инвестиции во Македонија достигнале 111 милиони евра, што е 4 отсто од сите словенечки вложувања во странство. Според Јанша, економската соработка меѓу двете земји се зголемува, за што е потврда ланскиот обем на стоковна размена, кој достигна 150 милиони евра и е за 36 проценти поголем во споредба со 2005 година.

"Словенија е на трето место на листата на странски инвеститори во Македонија. Колку за илустрација, лани беа отворени 2.000 нови работни места. Очекуваме да се зголеми обемот на инвестиции и на работни места со реализацијата на амбициозните проекти на Владата", рече Јанша.

Досегашните директни инвестиции во Македонија, пак, изнесуваат 40 милиони евра, меѓу кои се 5,7 милиони евра во "Он.нет", потоа во осигурителната компанија "Сава - Ре" - 6,5 милиони евра и инвестицијата од 8 милиони евра од пржилницата за кафе која "Дрога-Колинска" ја отвори деновиве и каде ќе се вработат 90 македонски работници. За Словенците особено атрактивни се туризмот, енергетиката, земјоделството и информатичката технологија. Се најавија и конкретни зделки меѓу фирмите.

"Можеме значително да го забрземе економскиот развој на Македонија, да придонесеме за отворање нови работни места и да го поттикнеме извозот на македонските производи. Македонија располага со земјиште и со едуцирани кадри, кои се ориентирани кон развој и подготвени за нови задачи", рече претседателот на словенечката Приватна комора, Хрибар Милиќ, додавајќи дека во Скопје е четвртина од словенечкото стопанство, многу влијателна група лу-

ѓе во делот на енергетиката, земјоделството, информатичката технологија и фармацевтската индустрија.

На оваа линија беа и размислувањата на стопанствениците од двете држави. Според Борис Лозеи од "Мебло" од Нова Горица, наскоро ќе има нова инвестиција во Македонија, поточно во Винаца, за заедничко производство на душеци и на мебел. Досегашната добивка од продажбата на производите на "Мебло" во земјава изнесува 300.000 евра. Марјан Крамер, директор на Нова љубљанска банка, рече дека во Македонија може да се работи успешно и ги повика бизнисмените да соработуваат со македонските стопанственици, за што НЛБ Тутунска банка, која е фирма-ќерка на Нова љубљанска, им стои на располагање на бизнисмените.

ПОЗИТИВНИ ИСКУСТВА

Малите словенечки компании ќе можат наскоро да го следат примерот на големите компании од Словенија, кои работат во Македонија и овде да го прошират својот бизнис. Тоа ќе го овозможи проектот за создавање деловно-технолошка зона на компанијата "ЕРА" од Велење, која е сопственик на Скопски саем и Регионалната развојна агенција од Целје.

По средбата на Скопски саем, Борис Кланчник, директор на оваа Агенција, изјави дека се работи на проектот, со цел да се привлечат малите претпријатија, кои во Словенија ги има повеќе од 43.000. Цел е да се создаде инфраструктура за тие да работат надвор од Словенија, бидејќи немаат инфраструктура како големите претпријатија, како

што се, "Горење" и други. Се очекува за една година да се создаде информациониот центар.

"Доколку дојдат 0,5 проценти од малите претпријатија кои работат во Словенија, а тоа се меѓу 200 и 250, и ако просечно се вработат по 10 лица - тоа се 2.000 нови вработувања", истакна Кланчник, при што посочи дека би можеле да се очекуваат претпријатија од преработувачката индустрија, која е развиена и во Македонија и во Словенија, но и во сектори кои помалку се развиени во државата, на пример, од информатиката и фирмите за дизајн.

Покрај овој заеднички проект со Регионалната развојна агенција, од "ЕРА" најавуваат дека годинава ќе почнат со изградба на еден од објектите кои ќе го сочинуваат проектот "ЕРА СИТИ".

Претседателот на Управата на "ЕРА Велење", Гвидо Омладич, најави дека бизнис центарот ќе биде објект на 10 ката, со површина од 30.000 метри квадратни. Деловната зграда ќе биде сместена на местото на поранешниот салон за автомобилите на "Мерцедес". Почетната инвестиција е 10 милиони евра. По бизнис центарот, како што кажа, ќе се градат и трговски центар и други при-

БАЊСКИ ТУРИЗАМ

Словенечката компанија "Терме Олимија" ги разгледува можностите за купување на Катлановска бања во близина на Скопје. Компанијата, чиј менаџерски тим беше дел од словенечката бизнис делегација, која престојуваше во Македонија, се интересирала за можноста да ја купат Катлановска бања. Покрај ова, од претходно од "Терме Олимија" е најавено дека сакаат да вложат 50 милиони евра во бањски комплекс во земјава. Изворите кои се на оддалеченост од 15 километри од Гевгелија, кај месноста Смоквица, исто така, се во игра. Се работи за минерални извори кои досега не биле експлоатирани. Таму "Терме Олимија" сака да изгради бањски комплекс. Станува збор за луксузен бањски комплекс со 400-500 соби, сауни, базени и водени паркови. Каков ќе биде исходот за оваа инвестиција ќе се знае деновиве, кога се очекува да биде донесена конечната одлука.

дружни содржини. Целиот проект е проценет на 150 милиони евра, а треба да биде завршен за период од три до пет години. Во него ќе има неколку посебни објекти: мал спортски павилјон за тенис, за аеробик, за фитнес, сауна и бифеа, стаклен павилјон со бутици, галерии, ресторани и кафулиња, како и голем павилјон со мебел, теписи, завеси, стакло, порцелан. Комплексот ќе има и изложбено-трговски центар со хипермаркет и бутици, потоа и забавен центар со седум мали мулти-кина, како и една голема фонтана и простор за изложби на отворено. Во функција на "ЕРА Сити" и на деловната зграда, Скопски саем ќе изгради и две катни гаражи каде ќе може бесплатно да се паркираат 5.000 автомобили. "ЕРА Сити" ќе биде изграден по примерот на БТЦ центарот во Љубљана, кој годишно го посетуваат 18 милиони луѓе.

Според Омладич, сега се создадени условите за реализација на проектот и за изградба на трговско-деловно-забавен центар како во Западна Европа. Два-та проекта беа презентирани пред словенечкиот премиер Јанез Јанша, кој престојуваше во Република Македонија.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Registar* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивањето CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Registar*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесуваме измените, **ВЕДНАШ** во нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минало до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент* и *Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е популитата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Registar** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги развитува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Registar** е во пластични кораци, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Registar е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ги добиваат сите податоци со одмазд додена тарифа.

Користете ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-REGISTAR
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со волни,
Вера Рафајловска

12 СПИСАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-Registar со
основна вложка

со преку
300
СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
ИЗДАНИЕ

НОВО
2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН